

Врз основа на член 22, став 1, точка 6; член 36, став 1, точка и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 5/2002), а во врска со дел II Прокетни активности, точка 2 Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош бр. 29/2019 и 16/2020), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување за доделување стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош бр. 09-6266/10 од 29.10.2020 (Службен гласник на Општина Карпош бр. 18/2020), Општина Карпош објавува оглас за стипендии за талентирани ученици

### ОГЛАС

за доделување на стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош 2020/2021 година

#### 1. Услови за доделување стипендија

- Да се жители на Општина Карпош (адреса на живеење)
- Потврда од училиштето дека спортистот е редовен ученик во VIII или IX одделение во учебната 2020/2021 година во општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош.

#### 2. Критериуми за доделување на стипендија

- Спортистот е потребно да има постигнување на егзактни (индивидуални) спортски резултати добиени од националните спортски федерации за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година и од 01.01.2020 до 01.11.2020 година и да се во согласност со календарот на натпревари на матичните национални федерации.

Бодувањето на апликациите ќе се врши согласно следните критериуми за доделување на стипендии на талентирани спортисти:

- Државно првенство, освоено индивидуално I место (1 бод),
- Државно првенство освоено индивидуално II место (0,5 бода),
- Награда за индивидуални постигнувања на државно првенство (3 бода),
- Балканско првенство од I до II место (4 и 3 бода) и
- Репрезентативецот на Македонија, да има минимум учество на два натпревари и да се наведат кога, каде и со кого биле тие натпревари (да се достави копија од записник од натпреварот) (3 бода).

Останатите успеси и резултати кои не се во согласност со календарот на натпревари од

---

националните и меѓународни спортски федерации, нема да се земат предвид.

### 3. Потребни документи

-Потврда од училиштето дека спортистот е редовен ученик во **VIII** или **IX** одделение во учебната 2020/2021 година во општинско основно училиште од подрачјето на Општина Карпош,

- Копија од спортска легитимација од клубот во кој членува,
- Биографија на спортистот,
- Важечки документ (потврда) издадена од националната федерација за спортските успеси и резултати во периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година и од 01.01.2020 до 01.11.2020 година.
- **Изјава од родител/старател дека кандидатот (ученикот) не е примател на друга стипендија по било кој основ и на било која област заверена на нотар.**

### 4. Висина на стипендијата и рангирање

Висината на стипендијата ќе изнесува **3.000,00** и **2.500,00** денари месечно за седум месеци во текот на учебната година.

Во зависност од приложените спортски успеси на талентирани ученици рангирањето и финансиската поддршка ќе се додели како:

- За освоени до два ипол бода (**2.50**), висината на стипендијата изнесува **2.500,00** денари,
- За освоени три и повеќе бода, висината на стипендијата изнесува **3.000,00** денари.

### 5. Начин на пријавување

Документите се доставуваат во затворено плико во Архивата на Општина Карпош (барака 2) или по пошта на ул. Радика бр. 9 – Скопје, со назнака „За доделување на Стипендии за талентирани спортисти од Општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2020/2021 година.

### 6. Рок за поднесување на документи

Рокот за поднесување на документите е заклучно со 20.11.2020 година. Документите на кандидатите кои не се комплетни и ненавремено достаевни нема да бидат разгледувани.



**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

---

**Напомена:** Еден кандидат може да оствари право само на една стипендија. Кандидатите кои аплицирале – конкурирале за повеќе различни стипендии по објавени огалси (спорт, образование, култура и други) од Општина Карпош и ги исполнуваат условите за добивање на повеќе од една стипендија, ќе добијат известување од службите во Општината и врз основа на сопствен избор ќе се определат за една од стипендиите.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
ОПШТИНА КАРПОШ**  
Стефан Богоев